

2011018408

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2011  
.07-841/1  
10 2011

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

З А К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ

1  
(,,  
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,  
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10 156/10), 10

(6) (7), :  
„(7) , ,

( , , ), ,  
“

48 48- , 2  
:

„ 48-  
(1)

, :  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,

(2)

(1) 1  
(1) 2 3

(3)

(4)

(5)

51 3  
51- 51- , :

(1)

„ 51-

(2)

( ) (1)

(1)

51-  
20

(2)

(1)

(3)

(2)  
10 % 30%

„

58 V- 4 58- , 58- , 58- , 58- , 58- 58- ,  
:

„V- .

(1)

58-  
:

-

-

-

-

-

-

100 ,  
,  
,

-

(2)

(1)

(3)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

58-

(1)

58-

(2)

(3)

(4)

(3)

(5)

58-

(9)

(6)

20.

(7)

60

(8)

(9)

58-

(1)

(2)

58-

(1)

58-

58-

58-

5

59 (5) :

”

“ (6), (7), (8) (9), :

„(6)

(7)

(2)

30

(8)

(9)

(3)

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) (16) (10),  
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) (20).

6

67 (2) (3), (4), (5), (6) (7), :

„(3)

(4)

(5)

(6)

(14)

(7)

(3) (8).

7

70 (1) „ “ : „

- ( ).“

8

74 (3) (4), :

„(4)

( )

(4)

(5).

“

9

93-

(1)

”

“

:“

“

10

108

(1)

:

”

109’

(1)

(2)

,

“

11

109

(2)

3,

:

”-

,

( 51-

(1)),“

(8)

(9) (10),

:

„(9)

200

250

,

’

(10)

500

700

(

58-

(2)).

,

(

58-

(2)).“

12

13

14

“,

2, 3

8

”

1

2011

4, 5, 6

7

1

2012